

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 06

Год. XVIII

26 март 2015 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

25-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2014 г.....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2014 година.....02
3. **ОДЛУКА** за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с Василево од центар до индустриска зона“ Општина Василево.....03
4. **ОДЛУКА** за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на колектор К1 со дел од припадни колектори во с Ангелци“ општина Василево.....03
5. **ОДЛУКА** за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с Владевци“ општина Василево .....04
6. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3 од Одлуката за уврдување на цената за комунални услуги на ЈП „Турија“ Василево бр. 08-596/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на „ЈП Турија“.....04
7. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за техничка вода по м<sup>3</sup> на Управниот одбор на „ЈП Турија“ Василево.....05
8. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Одлуката за износот на трошоците за престој во ЈОУДГ “Прва Радост” Василево на Управниот одбор на ЈОУДГ “Прва Радост” Василево .....06
9. **ОДЛУКА** за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „Прва Радост“ општина Василево во објект во с Моноспитово Општина Босилово.....06
10. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката за измена на член 3 од Одлуката за утврдување на цената на водата за пиење по м<sup>3</sup> бр. 08-594/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево.....08
11. **РЕШЕНИЕ** бр. 03/2015 година за потреба од јавна набавка.....08

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2014 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1944/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2014 година

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 02-75/1 од 12.03.2015 година на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1944/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2014 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година.

Бр.09–1945/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2014 г.

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 03-74/1 од 17.03.2015 година на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1945/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Василево од центар до индустриска зона“ – општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1946/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на својата редовна седница ја донесе следната ,

### ОДЛУКА

За утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Василево од центар до индустриска зона“-општина Василево

#### Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Василево од центар до индустриска зона“-општина Василево, по Јавен повик бр.01/2015 објавен од Министерството за финансии за користење средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1946/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на колектор К1 со дел од припадни колектори во с.Ангелци“ – општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1947/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „Службен гласник на ОВ“бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ“бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на својата редовна седница ја донесе следната ,

### ОДЛУКА

За утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на колектор К1 со дел од припадни колектори во с.Ангелци“- општина Василево

## Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет за реализација на Проектот „Изградба на колектор К1 со дел од припадни колектори во с.Ангелци“-општина Василево, по Јавен повик бр.01/2015 објавен од Министерството за финансии за користење средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1947/1 Совет на општина Василево  
26.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Владиевци“ – општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1948/2 Општина Василево  
26.03.2015г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ“бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на својата редовна седница ја донесе следната ,

**О Д Л У К А**

За утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Владиевци“-општина Василево

## Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с.Владиевци“-општина Василево, по Јавен повик бр.01/2015 објавен од Министерството за финансии за користење средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1948/1 Совет на општина Василево  
26.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3 од Одлуката за утврдување на цената за комуналните услуги на ЈП „Турија“ Василево бр.08-596/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1949/2 Општина Василево  
26.03.2015г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр 38/96), член 22 став 2 од Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр. 95/12) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3 од Одлуката за утврдување на цената за комуналните услуги на ЈП „Турија“ Василево бр.08-596/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЛПКД „Турија“ Василево за измена и дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3 од Одлуката за утврдување на цената за комуналните услуги на ЈП „Турија“ Василево бр.08-596/1 од 15.07.2013 година бр. 02-243/1 од 23.03.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1949/1 Совет на општина Василево  
26.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за техничка вода по м<sup>3</sup> на Управниот одбор на ЈП „Туријаг Василево“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09-1950/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96), член 6 став 2 и став 8 точка 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр. 68/04) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за техничка вода по м<sup>3</sup> на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЛПКД „Турија“ Василево за утврдување на цената за техничка вода по м<sup>3</sup> бр. 02-131/1 од 18.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1950/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р

Бр.08-1951/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Одлуката за износот на трошоците за престој во ЈОУДГ „Прва радост“ Василево на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1951/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Одлуката за износот на трошоците за престој во ЈОУДГ „Прва радост“ Василево на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево

1. Се усвојува Одлуката за износот на трошоците за престој во ЈОУДГ „Прва радост“ Василево на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево бр.02-22/3 од 23.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУД „Прва радост“- општина Василево во објект во с. Моноспитово Општина Босилово,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година

Бр.09–1952/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), како и член 59 став (1), а во врска со член 100 ставови ( 1) и (2) од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14,144/14,10/15 и 25/15) и член 21 точка 11 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10, Советот на Општина Василево на седницата одржана на 25.03.2015 година, донесе:

### ОДЛУКА

за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „Прва радост“- општина Василево во објект во с. Моноспитово Општина Босилово

#### Член 1

Со оваа одлука се прошируваат програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „Прва радост“- во Василево, Општина

Василево во објект во с.Моноспитово, општина Босилово

#### Член 2

Општина Босилово со Одлука бр.08-800/1 од 13.03.2015 година, без надомест, го отстапува на користење, односно го дава на користење објектот што се наоѓа во с.Моноспитово, Општина Босилово во кој ЈОУДГ „Прва радост“- Општина Василево ќе врши згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Објектот е адаптиран во .Моноспитово, општина Босилово со површина од 159.45м<sup>2</sup> и дворно место 961 м<sup>2</sup> се наоѓа на КП бр. 1201/1 КО Моноспитово.

#### Член 3

ЈОУДГ „Прва радост“- Василево, Општина Василево ќе ангажира соодветен стручен и друг кадар за потребното работно време за остварување на дејноста за објект од мал капацитет, согласно пропишаните стандарди и нормативи на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/14,40/14 и 136/14).

#### Член 4

Дејноста на ЈОУДГ „Прва радост“- во Василево, Општина Василево во објектот во с.Моноспитово, општина Босилово е: згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот менталниот и социјалниот развој на дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование.

Дејноста на ЈОУДГ „Прва радост“- Василево, Општина Василево во објектот во с.Моноспитово, општина Босилово, ќе ја остварува согласно Програмата за рано учење и развој („Службен весник на РМ“ бр.46/14).

#### Член 5

Во објектот во с.Моноспитово, општина Босилово, на ЈОУДГ „Прва радост“- Василево, Општина Василево ќе се организира дејност за 40 деца, згрижени во три групи со целодневен престој на деца.

#### Член 6

Дидактичките средства и опремата се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста од Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за децата ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.28/14,40/14 и 136/14) .

#### Член 7

Планирано е вработување на стручни лица, согласно со Законот за заштита на деца („Службен весник на Република Македонија „ бр.23/13, 12/14, 44/14,144/14,10/15 и 25/15) и Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на Република Македонија „ бр. 28/14, 40/14 и 136/14) е градинка од мал капацитет.

#### Член 8

Средствата за непречено и нормално функционирање на дејноста во објектот во с.Моноспитово, општина Босилово, ќе се обезбедуваат преку ЈОУДГ „Прва радост“- Василево, Општина Василево односно од буџетот на Општина Василево, буџетот на Република Македонија преку блок дотации, од надоместокот на користење на услугата.

#### Член 9

Градоначалникот на Општина Василево и Градоначалникот на Општина Босилово и директорот на ЈОУДГ „Прва радост“- Василево, Општина Василево, со посебен договор ќе ги уредат правата и обврските кои произлегуваат од член 1 на оваа одлука.

#### Член 10

Оваа одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1952/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена на член 3 од Одлуката за утврдување на цената на вода за пиење по м<sup>3</sup> бр.08-594/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.03.2015 година.

Бр.09–1953/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр 38/96), член 6 став 7 и став 8 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр. 68/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за измена на член 3 од Одлуката за утврдување на цената на вода за пиење по м<sup>3</sup> бр.08-594/1 од 15.07.2013 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЛПКД „Турија“ Василево за измена на член 3 од Одлуката за утврдување на цената на вода

за пиење по м<sup>3</sup> бр.08-594/1 од 15.07.2013 година бр. 02-244/1 од 23.03.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1953/1  
26.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

### РЕШЕНИЕ бр.03/2015 за потреба од јавна набавка

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за изведба на армирано бетонски потпорен сид во с. Требичино.

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

#### Член 3

Проценетата вредност на набавката е 200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена
- 100 бода



## Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

## Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Даниела Василева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Тони Ристов - член;
- Зора Коларова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Велика Ѓоргиевска -зам.член.

## Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–1953/2  
26.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.